

3974.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4594/1
21 ноември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Закон за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 87/13), во членот 16 став (4) по зборовите: „по литар“ се додаваат зборовите: „/степен на алкохол“.

Член 2

Во членот 17 став (7) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „при што тековно врши усогласување на податоците и бројот на здравствени установи што се во мрежата согласно со промените во податоците и бројот на здравствените установи кои се во мрежата и истите ги објавува на веб-страницата на Министерството за здравство.“

Член 3

Во членот 301 став (4) зборовите: „поседна комисија при Министерството за здравство составена од три члена кои ги именува министерот за здравство“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Ставовите (5) и (6) се бришат.
Ставот (7) станува став (5).

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбата од членот 3 од овој закон ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE SHËNDETËSORE

Член 1

Нë Ligjin për mbrojtje shëndetësore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 43/12, 145/12 dhe 87/13), në nenin 16 paragrafi (4) pas fjalëve: “për litër” shtohen fjalët: “shkalla e alkoolit”.

Член 2

Në nenin 17 paragrafi (7) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “me ç’rast në mënyrë rrjedhëse kryen harmonizimin e të dhënave dhe numrit të institucioneve shëndetësore që janë në rrjet në pajtim me ndryshimet në të dhënat dhe numrin e institucioneve shëndetësore që janë në rrjet dhe të njëjtat i shpall në ueb faqen e Ministrisë së Shëndetësisë.”

Член 3

Në nenin 301 paragrafi (4) fjalët: „komision i veçantë i Ministrisë së Shëndetësisë i përbërë nga tre anëtarë që i emëron ministri i Shëndetësisë“ zëvendësohen me fjalët: „Komisioni Shtetëror për Vendimarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë“.

Paragrafët (5) dhe (6) shlyhen.
Paragrafi (7) bëhet paragrafi (5).

Член 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, ndërsa dispozita e nenit 3 të këtij ligji do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

3975.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ловството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4595/1
21 ноември 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО

Член 1

Во Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ број 26/2009, 136/11, 1/12 и 69/13), во членот 3 став (1) по точката 11 се додава нова точка 11-а, која гласи:

“11-а. Ловностопански период е период од десет години кој е поврзан со важноста на Поседната ловностопанска основа за секое ловиште посебно;“.

Член 2

Во членот 34 став (1) зборовите: “Дивечот во ловиштата на користење со одобрение (концесија)“ се заменуваат со зборовите: “Дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија“.

Во ставот (2) зборовите: “јавен конкурс“ се заменуваат со зборовите: “јавен повик“.